

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за Социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 116/2014 и 180/2014), донесоа

З А К Л У Ч О К

Постапката поведена со писмо број 16-61/1 од 02.01.2015 година за вршење на редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес, се запира.

О б р а з л о ж е н и е

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика, на 26.01.2015 година извршија редовен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013 38/2014, 44/2014 и 116/2014 и 180/2014), подзаконските, општите, поединечните и другите акти донесени врз негова основа.

При инспекцискиот надзор не се констатирани неправилности во остварувањето и користењето на правото на социјална парична помош за што е составен записник број 16-61/2 од 28.01.2015 година.

Со оглед на наведеното, согласно член 41 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), се донесе Заклучок како во диспозитивот.

Заклучокот е донесен во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 28.01.2015 година под број 16-61/3.

Упатство за правно средство: против овој заклучок може да се изјави жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен против одлуките на инспекторот за социјална заштита во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита:
виш инспектор, Марушка Ѓоргиева
инспектор, Зоранчо Стојанов
инспектор, Јасмина Ѓоргиевска
инспектор, Слаѓана Дамјановска
инспектор, Блага Челева

